

Го освоија 11. место со победата над азискиот шампион Јужна Кореја од 32:31 во натпреварот за пласман, а капитенот Кирил Лазаров со постигнатите 15 гола стана најдобар стрелец на сите мундијали, со вкупно 92 погодока.

"Одигравте извонреден турнир". "Лазаров е MVP на првенството, иако ИХФ најверојатно ќе избере некој од финалистите". "Секоја чест за македонските навивачи, од кои треба да учиме зошто, и покрај нискиот животен стандард, дојдоа неколку илјади за фанатично да ја бодрат својата репрезентација...", беа коментарите од нивните колеги-противници и секако од медиумите.

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

На Светското првенство во Хрватска македонските ракометари се изборија за 11. место, што за Македонија претставува голем успех. На аеродромот "Александар Велики" беа пречекани со шампанско, славеничка атмосфера и со добропознатите навивачки стихови, кои им ги подготвија неколкуте стотици присутни фанови, а веселата поворка потоа се упати кон централниот скопски плоштад.

Без разлика што беше доцна во ноќта, премиерот Никола Груевски сакаше веднаш да ги поздрават новите македонски спортски херои, па околу полноќ им организираше прием во својот Кабинет. Секако, и претседателот Бранко Црвенковски ги прими ракометарите во својот Кабинет во зградата на Собранието.

Пласманот во вториот круг, освоено 11. место со победата над азискиот шампион Јужна Кореја, како и тие 92 гола на Кирил Лазаров, со кои стана рекордер меѓу голгетерите во 71-годишната историја на планетарните шампионати, беа и повеќе од доволно причини за задоволство.

"Со здрави Мојсоски, Димовски и Алушовски во вториот круг ќе отидевме и подалеку, но и вака сум среќен и целосно исполнет од постигнатото. Ова не е последен збор на оваа генерација, од која во наредните 4-5 години може да се очекуваат уште големи дела", истакна селекторот Иле Темелковски.

УСПЕХ НА МАКЕДОНСКАТА РАКОМЕТНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 21. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО ХРВАТСКА



МАКЕДОНСКИТЕ СВЕТСКИ ХЕРОИ ГО ОБЕЛИЈА ОБРАЗОТ НА МАКЕДОНИЈА

Сè што направија македонските ракометари на патот до Мундијалот во Хрватска, а особено на самиот собир на најдобрите ракометни нации во светот, е вистински подвиг за земја која десет години ја немаше на светските првенства по дебито во Египет во 1999 година, кога заврши на 18. место.

"Треба да помине малку време за да слегнат работите и да сфатиме за колку голем успех всушност станува збор. Сите 16 играчи, кои беа дел од ова првенство, заслужуваат да им се симне капа, бидејќи со својата љубов кон дресот со државниот грб и со својата волја и огромна желба за победа и за што подобар пласман, верувам дека ги освоија срцата на љубителите на ракометот во Македонија, но и надвор од неа. Им благодарам од срце на сите соиграчи за поддршката без која немаше да го постигнам рекордот по бројот на голови на едно СП", изјави капитенот Кире Лазаров, кој за шест гола го натфрли досегашниот рекорд на Кореецот Кјунг-шин Јун од Исланд во 1995 година.

Ристовски, Ангелов, Митко Стоилов, Стојанче Стоилов, Алушовски, Кирил Лазаров, Митков, Темелков, Миркуловски, Маркоски, Јовиќ, Мојсоски, Димовски, Филип Лазаров, Макалоски, Горгоноски и Стојановиќ ќе останат запишани како творци на најголемиот успех во историјата на македонскиот машки ракомет.

"Кире Македонски", "Кире како Марadona" беа најинтересните епитети кои се појавија во хрватските медиуми за капитенот на нашата ракометна репрезентација. Почитуван и по играта и по однесувањето на и надвор од теренот, Кире Лазаров, без конкуренција, беше најобожаваната странска личност во Хрватска. Сега е и најдобар стрелец на Светското првенство во Хрватска, со што го повтори успехот на Индира Кастратовиќ од СП во 1997 година, во Германија, а со 92 погодока на девет натпревари - и нов светски рекордер. Тоа е конечната потврда на неговата играчка големина, која со години ја потврдува во Лигата на шампионите, каде две сезони, исто така, беше прогласуван за најдобар стрелец (85 гола во 2005/06 г., односно 1996 во 2007/08 г.).

Покрај обезбедената титула најдобар стрелец на Светското првенство во Хрватска, пред полуфиналните дуели Кирил Лазаров е прв и меѓу асистентите, со вкупно 39 додавања, колку што има и Хајкел Мганем од Тунис.

Најблиску до нив, од ракометарите кои можат да ги загрозат, е Никола Карабатиќ од Франција, кој има 28 асистенции.